



Влада на Република Северна Македонија - Секретаријат за законодавство  
АДРЕСА: СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР. 54, 1000 СКОПЈЕ  
Тел. ++389 2 32 28 203 | Моб. ++389 70 40 91 51  
e-mail: info@sz.gov.mk  
web: www.sz.gov.mk

## ПОЛИТИКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

### Што се колачињата (cookies)?

Колачињата (cookies) се мали текстуални датотеки, кои се сместуваат во Вашиот компјутер или мобилен телефон од страна на веб страниците кои ги посетувате. Овие текстуални датотеки можат да бидат прочитани од страна на веб страниците кои ги посетувате и да помогнат во Вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите веб страницата. Овие текстуални датотеки можат да бидат „постојани“ или „привремени“. Постојаните колачиња (cookies) остануваат на Вашиот компјутер и кога ќе го исклучите пребарувачот (ќе преминете во офлајн состојба), додека привремените се бришат штом го затворите интернет пребарувачот. Колачињата (cookies) се користат за повеќе цели, како на пример за да се запомнат Вашите активности и преференции (вклучувања, јазични преференции, големина на фонт или како да ви се прикажува страницата), за да се обезбеди персонализирана/приспособена содржина на веб страницата и да се прикаже навигациската историја на истата.

### Зошто користиме колачиња (cookies)?

На оваа веб страница користиме колачиња (cookies) од следниве причини:

- За техничко функционирање на веб страницата;
- За собирање на збирни и анонимни статистички податоци;
- За да ги запомниме Вашите преференции како да се прикажува страницата (преференции за параметрите на екранот), како на пример контрастот на бојата или големината на фонтоот;
- За да запомниме/да се потсетиме, дали се согласувате (или не) со нашето користење на колачиња (cookies) на оваа веб страница.

Кога ја посетувате нашата веб страница, можеме да собереме некои податоци од Вашето пребарување, како на пример IP адресата, која содржина од веб страницата на Секретаријатот за законодавство сте ја посетиле, кога сте ја посетиле и од која веб страница сте биле пренасочени.

Кога ја посетувате нашата веб страна користиме услуга на трета страна Google Analytics да собереме стандардни информации за пристапот и детали за однесувањето на посетителите, но на начин без да може некој да биде идентификуван, ниту е овозможено Google да ги открие идентитетот на оние кои ја посетиле нашата веб страна.

### Каков вид на колачиња (cookies) користиме?

Користиме постојани колачиња (cookies), кои го памтат пребарувањето/сесијата кога корисникот ќе го исклучи пребарувачот, со цел да се задржи состојбата на корисникот.

### Можете ли да ги избришете или контролирате колачињата (cookies)?

Информациите поврзани со колачињата (cookies), не се користат за Ваше лично идентификување. Прифаќањето на овие колачиња (cookies) не е неопходно за работа на веб страницата, но истите би Ви овозможиле подобро искуство во пребарувањето. Доколку сакате овие колачиња (cookies) можете да ги избришете или блокирате, но ако го сторите тоа некои карактеристики на оваа веб страна можеби нема да работат правилно.

Можете да ги избришете сите колачиња (cookies) кои веќе се наоѓаат на Вашиот компјутер и можете да ги подесите поголемиот дел од пребарувачите за нивно спречување. Доколку го сторите ова, можеби ќе има потреба рачно да ги прилагодувате преференциите секој пат кога посетувате веб страна, а исто така можно е да не работат и некои услуги и функционалности.



**Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Sekretariatit për Legjislacion**  
**Adresa:** Shën Cirili dhe Metodi nr.54, 1000 Shkup  
**Tel.** ++389 2 32 28 203 | **Cel.** ++389 70 40 91 51  
**e-mail:** info@sz.gov.mk  
**web:** www.sz.gov.mk

## POLITIKA E PËRDORIMIT TË BISKOTAVE (COOKIES)

### Çfarë janë biskotat (cookies)?

Biskotat janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin tuaj ose në celular, nga faqet e internetit që vizitoni. Këto skedarë teksti mund të lexohen nga faqet e internetit që vizitoni dhe do t'ju ndihmojnë të identifikoheni kur rihapni faqen në internet. Këto skedarë teksti mund të jenë "të përhershëm" ose "të përkohshëm". Cookies të përhershëm mbeten në kompjuterin tuaj edhe kur fikni shfletuesin (ju shkoni jashtë linje), ndërsa ato të përkohshme fshihen menjëherë pasi të keni mbyllur shfletuesin. Biskotat përdoren për një sërë qëllimesh, të tilla si të kujtoni aktivitetet dhe preferencat tuaja (përfshirje, preferencat gjuhësore, madhësia e shkronjave ose mënyra se si shfaqet faqja juaj) për të siguruar përmbajtje të personalizuar në faqen e internetit dhe shfaq historinë e saj të navigimit.

### Pse përdorim biskotat ?

Ne përdorim biskotat (cookies) në këtë faqe të internetit për arsyet e mëposhtme:

- Për funksionimin teknik të faqes në internet;
- Për mbledhjen kolektive dhe anonime e të dhënave statistikore;
- Që të mbajmë mend preferencat tuaja për mënyrën se si shfaqet faqja (preferencat për parametrat e ekranit), të tilla si kontrasti me ngjyra ose madhësia e shkronjave;
- Të kujtojmë / përkujtoj, nëse je dakord apo jo me përdorimin tonë të biskotave (cookies) në këtë ueb faqe.

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne mund të mbledhim disa të dhëna nga kërkimi juaj, të tilla si adresa IP, përmbajtja e faqes së internetit Sekretariatit për Legjislacion -së që keni vizituar, kur e vizituar atë dhe nga cila faqe e internetit ju jeni ridrejtuar.

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne përdorim një shërbim të palës së tretë Google Analytics për të mbledhur informacione standarde të qasjes dhe detaje të sjelljes së vizitorëve, por në mënyrë që askush të mos mund të identifikohet, as Google nuk lejohet të zbulojë identitetin e atyre që e kanë vizituar faqen tonë të internetit.

### Çfarë lloj biskotash (cookie) përdorim?

Ne përdorim biskota (cookie) të vazhdueshme, të cilat mbajnë mend kërkimin / seancën kur përdoruesi e ka fikur shfletuesin, në mënyrë që të ruajë statusin e përdoruesit.

### Mund të fshini apo kontrolloni biskotat (cookies)?

Informacionet për biskotat (cookie) nuk përdoren për identifikimin tuaj personal. Pranimi i këtyre biskotave (cookies) nuk është i nevojshëm për funksionimin e faqes në internet, por ato do t'ju ofrojnë një përvojë më të mirë kërkimi. Nëse dëshironi këto cookie ju mund t'i fshini ose bllokoni ato, por nëse i bëni, disa veçori të kësaj faqe në internet mund të mos funksionojnë siç duhet.

Ju mund të fshini të gjitha biskotat (cookie) që janë tashmë në kompjuterin tuaj dhe mund të konfiguroni shumicën e shfletuesve për t'i parandaluar ato. Nëse e bëni këtë, do t'ju duhet të rregulloni manual preferencat tuaja çdo herë që vizitoni një faqe në internet, dhe disa shërbime dhe funksionalitete gjithashtu mund të mos funksionojnë.